

Процедура за електронско гласање за избор на претседател и членови на Факултетското студентско собрание при Машински Факултет Скопје 2020/2021

Поради ситуацијата со COVID-19, овогодинешните избори за претседател и членови на ФСС МФС ќе се одвиваат по електронски пат. Машински факултет, како и ФСС МФС се залагаат за спроведување на легитимен и веродостоен избирачки процес. Во овој документ детално ќе биде опишан и објаснет избирачкиот процес:

1. Секој студент ќе добие електронска пошта (email), во која ќе биде прикачен линк за пристап до гласањето. Линкот којшто ќе го добие секој студент е уникатен и преку него може да се пристапи само еднаш. Со тоа се избегнуваат компликациите и можните изборни нерегуларности, како искористување туѓо право на глас и слично. На сликата е претставен пример како ќе изгледа електронската пошта.



e-admin <e-admins@ukim.mfs.onmicrosoft.com>

To:

Почитуван(а)

поканети сте да учествувате на гласање за ФСС при **МФС**.

Гласањето е насловено како:
"ФСС **МФС** Избори "

Ако сакате да учествувате, стиснете на долунаведената врска.

Искрени поздрави,

e-admin (e-admins@ukim.mfs.onmicrosoft.com)

Линкот за гласањето ќе го најдете тука:

<https://anketi.mfs.ukim.edu.mk/index.php/165159?token=u8jwoAaatSnsezl7aBggwsN&lang=mk>

2. Со кликување на претходно наведениот линк, на екран ќе добиете приказ слично на екранот прикажан подолу. Во полето наведено како “Token” не треба да се пополнува ништо. Тоа поле веќе автоматски е пополнето. Во полето каде треба да ја решите едноставната равенка, треба да се напише нејзиното решение. Ова поле е поставено од безбедносни причини и спречување на изборни нерегуларности.

ФСС Тест Избори

0%

За да учествувате во ова гласање потребно е да имате валиден жетон

Потврдете го жетонот со одговарање на долунаведеното безбедносно прашање и стиснете да продолжите.

* Token:

* Please solve the following equation: $43+7=$

3. Следно нешто што ќе ви се појави на вашиот екран е кратко известување за анонимноста на гласањето. Со овој дел се овозможува гласањето да е во целост тајно и анонимно.

ФСС Тест Избори

0%

ФСС Тест Избори

Овие избори се анонимни.

Евиденцијата на вашето гласање на изборите не содржи никакви информации преку кои може да бидете идентификувани, освен ако не е експлицитно побарано да внесете такви информации.

Ако користите идентификационен жетон за пристап до овие избори, бидете сигурни дека овој жетон нема да се зачува заедно со вашето гласање. Се зачувува во посебна база на податоци и се ажурира само за да покаже дали сте гласале или не. Не постои начин за поврзување на идентификацискиот жетон со вашето гласање.

4. Првото гласачко ливче е наменето за избор на претседател. На избирачкото ливче ќе бидат наведени кандидатите. Може да се заокружи т.е. даде глас **само на еден кандидат**. Постои и можност да не гласате за претседател т.е. вашето ливче за претседател да е **неважечко**, така што нема да заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

ФСС Тест Избори

Излези и исчисти анкета

6%

Гласачко ливче за избор на претседател на Факултетско студентско собрание

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидат. Може да се избере само една опција. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

● Ве молиме одберете најмногу една опција

Кандидат1

Кандидат2

Следно

5. Второто гласачко ливче е наменето за избор на членови од прва година. На избирачкото ливче ќе бидат наведени утврдените кандидати. Може да се заокружи т.е. даде глас на **еден или повеќе кандидати**. Постои и можност да не гласате за член на прва година т.е. вашето ливче за член на прва година да е неважечко, така што нема да заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

ФСС Тест Избори

Излези и исчисти анкета

16%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од прва година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избераат најмногу 3 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

● Ве молиме одберете најмногу 3 опции

Кандидат1

Кандидат2

Кандидат3

Кандидат4

Кандидат5

Кандидат6

Следно

6. Третото гласачко ливче е наменето за избор на членови од втора година. На избирачкото ливче ќе бидат наведени утврдените кандидати. Може да се заокружи т.е. даде глас на **еден или повеќе кандидати**. Постои и можност да не гласате за член на втора година т.е. вашето ливче за член на втора година да е неважечко, така што нема да заокружите(обележите) ниту еден од понудените кандидати.

33%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од втора година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избераат најмногу 5 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

Please select at most 5 answers

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3
- Кандидат4
- Кандидат5
- Кандидат6

7. Четвртото гласачко ливче е наменето за избор на членови од трета година. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени утврдените кандидати. Може да се заокружи т.е. даде глас на **еден или повеќе кандидати**. Постои и можност да не гласате за член на трета година т.е. вашето ливче за член на трета година да е неважечко, така што нема да заокружите(обележите) ниту еден од понудените кандидати.

39%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од трета година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избераат најмногу 5 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

Ве молиме одберете најмногу 5 опции

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3
- Кандидат4
- Кандидат5
- Кандидат6

Следно

8. Петтото гласачко ливче е наменето за избор на членови од четврта година. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени утврдените кандидати. Може да се заокружи т.е. даде глас на **еден или повеќе кандидати**. Постои и можност да не гласате за член на четврта година т.е. вашето ливче за член на четврта година да е неважечко, така што нема да заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

ФСС Тест Избори

Излези и исчисти анкета

66%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од четврта година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избереат најмногу 3 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

• Ве молиме одберете најмногу 3 опции

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3
- Кандидат4

Следно

9. Шесто гласачко ливче е наменето за избор на членови од втор/трет циклус студии. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени утврдените кандидати. Може да се заокружи т.е. даде глас за **еден или повеќе кандидати**. Постои и можност да не гласате за член од втор/трет циклус студии т.е. вашето ливче за член од втор/трет циклус студии да е неважечко, така што нема да го заокружите(обележите) понудениот кандидат.

ФСС Тест Избори

Излези и исчисти анкета

47%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од втор и трет циклус студии

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избереат најмногу 2 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

• Please select at most 2 answers

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3

Поднеси

10. По завршување на гласањето ќе ја добиете следната порака.

ФСС Тест Избори

Ви благодариме!
Вашиите одговори на анкетата се заведени.

11. Уште една потврда дека вашето гласање е успешно, е потврда што ќе пристигне до вашата email адреса по гласањето.



e-admin <e-admins@ukimmfs.onmicrosoft.com>

To:

Почитуван(а)

со ова потврдуваме дека успешно учествувавте во гласањето насловено како ФСС Тест Избори и дека вашите одговори се зачувани. Ви благодариме што учествувавте.

Ако имате некакви прашања, обратете се кај e-admin на e-admins@ukimmfs.onmicrosoft.com.

Искрени поздрави,

e-admin

ЧПП

- Дали можам да гласам за сите години ?

-Да, секако. На МФС секој студент има право да одлучува кои ќе бидат претставниците од сите години, од први циклус студии и од втор/трет циклус студии

- Доколку го отворам линкот за гласање и погрешка го исклучам, дали можам повторно да го искористам ?

-За жал не. Токму поради оваа причина треба да бидете внимателни при процесот на гласање.

- Дали можам да бидам сигурен дека моите лични податоци се заштитени ?

-Личните податоци при гласањето со сигурност се заштитени. Целиот систем на гласање е организиран, така што сечија приватност е заштитена. Секој глас е анонимен.

- На кој маил ќе пристигне линкот за гласањето ?

-Линкот за гласањето ќе пристигне на маил адресите на вашите iKnow account-ти. Тоа се мејлови кои ги наведувате при упис на студии, семестар, итн. Тоа **НЕ** се студентските маилови или познати како sMail, кои имаат налик на `ime.prezime@students.mf.ukim.mk`